



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.

Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 20 декември 2000
Скопје

Број 108

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 50
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

3302.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2000 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2000 година, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2000 година.

Бр. 07-5054/1
18 декември 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2000 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2000 година ("Службен весник на Република Македонија" број 85/99), во членот 2 став 1 износот "75.283.700.000" се заменува со износот "85.497.700.000".

Во став 2 точка 1 износот "46.961.000.000" се заменува со износот "57.175.000.000", а по зборот "вкупно" износот "75.283.700.000" се заменува со износот "85.497.700.000".

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

3303.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори и за преземање на одделни

побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија, во Стопанска банка ад Скопје, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2000 година.

Бр. 07-5056/1
18 декември 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНТИРАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИЈАТА НА СТРАТЕШКИ ИНВЕСТИТОРИ И ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ПОБАРУВАЊА ОД КРАЈНИ КОРИСНИЦИ ОД СТРАНА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ВО СТОПАНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ

Член 1

Во Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори и за преземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија, во Стопанска банка ад Скопје ("Службен весник на Република Македонија" бр. 86/99 и 25/00), во членот 9 став 1 зборовите: "до денарска противвредност на 235 милиони ДЕМ" се заменуваат со зборовите: "од денарска противвредност на 120.153.602,35 ЕВРА".

Ставот 2 се брише.

Член 2

Во членот 12 зборовите: "деноминирани во ЕВРА според средниот курс на курсната листа на НБРМ од 31 декември 1999 година" се заменуваат со зборовите: "во вкупен износ од 120.153.600 ЕВРА".

Член 3

Во членот 13 зборовите: "можат да се пренесуваат по пат на индосамент" се заменуваат со зборовите: "се неограничено преносливи".

Член 4

Членот 14 се менува и гласи:
"Република Македонија издава вкупно 1.201.536 обврзници во една емисија, со поединечна номинална вредност од 100 ЕВРА.

Обврзниците се сметаат за издадени на 31 декември 1999 година.

Се овластува министерот за финансии да ги запише обврзниците во Централниот депозитар за хартии од вредност."

Член 5

Во членот 15 ставот 2 се менува и гласи:
"Каматата од став 1 на овој член се пресметува со примена на проста интересна сметка."

По ставот 2 се додаваат три нови става кои гласат:
"Отплатата на номиналната вредност на обврзниците се врши во рок од 14 години, во еднакви квартални рати, започнувајќи од 31 март 2001 година.

Отплатата на каматата на обврзниците се врши во рок од 14 години, во квартални рати, започнувајќи од 31 март 2001 година.

Пресметаната камата за периодот од 31 декември 1999 година до 31 декември 2000 година се исплатува најдоцна до 10 јануари 2001 година, според средниот курс на курсната листа на НБРМ на денот на исплатата."

Во ставот 3 кој станува став 6 зборовите: "каматните купони" се заменуваат со зборот "каматата", а зборот "исплатата" се заменува со зборот "пристигнувањето".

Во ставот 4 кој станува став 7 бројот "3" се заменува со бројот "6".

Член 6

Членот 17 се менува и гласи:

"Обврските од обврзниците застаруваат во рок од пет години од денот на пристигнувањето на обврзниците.

Обврзниците не се наплатливи пред денот на нивното пристигнување.

Република Македонија може, во било кое време да ги откупи сите или дел од обврзниците пред рокот на нивното пристигнување и тоа:

1. На берзата, по пазарна цена или

2. Со јавен повик до сопствениците на обврзниците, со нивна согласност.

Условите, начинот и постапката за откуп на обврзниците од став 3 точка 2 на овој член ги утврдува Владата на Република Македонија."

Член 7

Членот 18 се менува и гласи:

"Работите за пресметување и евиденција на номиналната вредност и каматата на обврзниците, во име и за сметка на Република Македонија, ги врши Централниот депозитар за хартии од вредност.

Начинот и условите за вршење на работите од став 1 на овој член ќе се уредат со договор меѓу министерот за финансии и Централниот депозитар за хартии од вредност.

Исплатата на номиналната вредност и каматата на обврзниците, во име и за сметка на Република Македонија, ја врши институција што ќе ја овласти министерот за финансии."

Член 8

По членот 18 се додава нов член 18-а кој гласи:

"Член 18-а

Министерот за финансии ќе преземе активности и ќе донесе акти потребни за спроведување на овој закон."

Член 9

Во членот 19 став 2 зборовите: "член 1 на овој закон" се заменуваат со зборовите: "став 1 на овој член".

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

3304.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за начинот и постапката на исплату-

вање на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 18 декември 2000 година.

Бр. 07 - 5077/1

18 декември 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗНИ ВЛОГОВИ НА ГРАЃАНИТЕ ПО КОИ ГАРАНТ Е РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 32/2000), во членот 12 став 2 зборовите: "а започнува од 1 април 2001 година" се бришат.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"По исклучок на став 2 од овој член, каматата за периодот од 1 мај до 31 декември 2000 година, ќе се отплатува започнувајќи од 31 декември 2000 година."

Член 2

Во член 14 зборовите: "членовите 4 и 5" се заменуваат со зборовите: "членот 4".

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3305.

Врз основа на член 25 став 1 од Законот за високо образование ("Службен весник на Република Македонија" бр. 64/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. д-р Трајан Бендевски се разрешува од должност член на Одборот за акредитација на високото образование.

2. За член на Одборот за акредитација на високото образование се именува д-р Благоја Маркоски, професор на Природно-математичкиот факултет - Скопје.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5024/4
5 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3306.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Македонскиот народен театар - Скопје се разрешуваат членовите:

- Владимир Георгиевски,
- Румен Димитриев,
- м-р Слободан Костурски,
- Тања Вуисиќ-Тодоровска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5706/2
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3307.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНИОТ
МУЗЕЈ - ВЕЛЕС**

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Народниот музеј - Велес се именуваат:

- а) за претседател
- м-р Олга Новачева,
- б) за членови
- Сутка Оцедова, дипл. новинар,
- Јулијана Андонова Ципевска, дипл. инж. архитект,
- од редот на вработените
- Павлина Василева, историчар,
- Трајанка Јовчевска, археолог.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5740/2
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3308.

Врз основа на член 17 став 3 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ШУМИ "МАКЕДОНСКИ ШУМИ" - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатије за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје, поради презафатеност се разрешуваат членовите:

- м-р Љупчо Несторовски,
- Миле Јакимовски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5752/2
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3309.

Врз основа на член 128 став 1 и член 129 од Законот за банките и штедилниците ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/96 - Пречистен текст), а во врска со член 122 став 1 од Законот за банките ("Службен весник на Република Македонија" бр. 63/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА САНАЦИЈА
НА БАНКА - СКОПЈЕ**

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка - Скопје се разрешуваат членовите:

- Јордан Марковски,
- д-р Тихомир Јовановски.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка - Скопје се именува

- Горан Анчевски, помошник на министерот за финансии.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5779/2
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3310.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА
СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА**

1. Се разрешува Цветанка Силјаноска од должноста советник на министерот за економија, поради заминување на друга должност, заклучно со 29.11.2000 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5775/2
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3311.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК
НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. Се разрешува Роза Апостолска од должноста помошник на министерот за животна средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5776/2
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3312.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. Се разрешува Лилјана Милковска од должноста помошник на министерот за животна средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5777/2
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3313.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА**

1. Се разрешува м-р Поликсена Чудо од должноста советник на министерот за животна средина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5778/2
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3314.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. Се разрешува Весна Настеска-Недановска, дипл. фармацевт, од должноста советник на министерот за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5858/2
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3315.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО**

1. Се разрешува Славица Анастасова-Османовиќ, дипл. фармацевт, од должноста советник на министерот за здравство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5858/3
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3316.

Врз основа на член 52 став 3 од Законот против ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА МОНОПОЛСКАТА УПРАВА**

1. Се разрешува Јасмина Гелевска од должноста директор на Монополската управа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5868/1
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3317.

Врз основа на член 88 од Законот за државните службеници ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ЕКОНОМИЈА**

1. Се разрешува Зоран Видиновски, од должноста помошник на министерот за економија, поради заминување на друга должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5870/1
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3318.

Врз основа на член 52 став 3 од Законот против ограничувањата на конкуренцијата ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/99) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА МОНОПОЛСКАТА УПРАВА**

1. За директор на Монополската управа се именува Зоран Видиновски, досегашен помошник на министерот за економија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5869/1
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3319.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 58/2000), и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 12 декември 2000 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

1. За директор на Државниот завод за геодетски работи се именува м-р Зоран Цветаноски, досегашен инспектор во Секторот за премер во Републичката геодетска управа.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-5871/1
12 декември 2000 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

3320.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Паралово - Општина Новаци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5720/1
18 декември 2000 година
Скопје

Директор,
дипл.геод.инж. Зоран Цветаноски, с.р.

3321.

Врз основа на член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Сл. весник на РМ" бр. 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

РЕШЕНИЕ

Се става во примена установениот катастар на недвижностите на катастарската општина Велесело - Општина Бач.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Сл. весник на РМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-5721/1
18 декември 2000 година
Скопје

Директор,
дипл.геод.инж. Зоран Цветаноски, с.р.

Објасен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11633/99, на регистарска влошка бр. 020321797-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Трговското друштво за градежништво и трговија на големо и мало АРС-94 Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Марко Орешковиќ" бр. 42.

Седиште: ул. "Марко Орешковиќ" бр. 42. Скопје.

Основач: Зоран Кошир од Скопје.

Дејности: 74.20/3, 74.20/2, 71.32, 71.34, 70.31, 28.11, 28.12, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.44, 51.57, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 63.40, 71.31, 71.33, 71.40, 74.82, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.63, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.32.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

Во надворешнотрговскиот промет, друштвото ќе ги извршува следните дејности: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и др. реекспорт и шпедиција.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Зоран Кошир.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11633/99. (28601)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 12924/99, на регистарска влошка бр. 020322777-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за промет и услуги ЗЛАТНА РИБА Слободан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Кленоец" бр. 30а, Скопје.

Се врши усогласување со ЗТД на претпријатието во Друштво за промет и услуги ЗЛАТНА РИБА Слободан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Кленоец" бр. 30а, Скопје.

Основач на друштвото е Слободан Андонов од Скопје.

Дејности: 15.11, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.81, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.63, 51.62, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.62, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.24, 63.21, 63.40, 70.31, 71.10, 71.40, 74.82, 74.83, 92.34, 92.62, 92.72, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните држави Албанија, Грција, Бугарија и СРЈ, реекспорт, комисиони работи, посредување и застапување.

Друштвото во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства кои ги користа и со кои располага.

Да се брише досегашниот директор Душанка Павловска.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и вршење промет во надворешното трговско работење е Слободан Андонов - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 12924/99. (28602)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11174/99, на регистарска влошка бр. 02031153?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието во Друштво за производство, промет и услуги ТИМАК-РЕПРЕЗЕНТ Макариевски Тихо ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 19.

Усогласување на претпријатието во ДООЕЛ согласно со ЗТД.

Назив: Друштво за производство, промет и услуги ТИМАК-РЕПРЕЗЕНТ Макариевски Тихо ДООЕЛ извоз-извоз Скопје.

Седиште: ул. "Вељко Влаховиќ" бр. 19, Скопје.

Основач: Макариевски Тихо од Скопје.

Дејности: 74.84, 74.12, 74.13, 74.14, 52.11, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.12, 52.25, 52.41, 52.42, 52.43, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.26, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.31, 51.34, 51.23, 51.35, 51.51, 51.57, 50.30/1, 50.40/1, 63.12, 74.40, 74.83, 70.20, 71.10, 63.21, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.24, 51.54, 51.53, 51.55, 51.70, 63.30, 63.40, 17.40, 17.54/2, 18.21, 18.22, 18.10, 18.24, 18.30, 37.10, 37.20, 15.31, 15.32, 15.41, 15.43, 15.51, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.83, 15.86, 15.87, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.98/2, 17.11, 17.12, 17.15, 17.17, 17.21, 17.22, 17.23, 17.25, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72.

Дејности во надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување, реекспорт, консигнациона продажба.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот.

Застапување: Макариевски Тихо - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11174/99. (28603)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15424/99, на регистарска влошка бр. 02033782?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД и промена на овластеното лице на Друштвото за производство, трговија и услуги СИБА КОМЕРЦ Ацо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Џумајска" бр. 52.

Се брише Јованова Нада, се запишува Павловски Ацо како нов управител.

Дејности: 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.31, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.43/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.35, 51.25, 51.61, 51.65, 51.86, 51.64, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 60.21, 55.31, 55.30/2, 55.30/1, 65.12/3, 74.14, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, посредување и застапување во надворешнотрговскиот

промет, реекспорт, консигнациона продажба, консигнациони складови.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Ацо Павловски - управител без ограничување

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15424/99. (28604)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10299/99, на регистарска влошка бр. 02026155?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за производство, инженеринг, трговија на големо и мало и услуги ОДРА Бранко и Лазо ДОО извоз-увоз Скопје, со седиште на ул. "Боро Кралевски" бр. 6/2/10.

Дејности: 15.6, 15.61, 15.62, 15.8, 15.81, 15.81/1, 15.85, 15.89, 55.11, 55.30, 63.30, 52.24, 52.21, 52.22, 52.25, 52.11, 52.27, 52.63, 52.41, 51.34, 51.32, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.55, 51.70, 55.30/2, 74.40, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, посредување, реекспорт, консигнација, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица застапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот.

Управител - Лазо Миновски, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10299/99. (28605)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9363/99, на регистарска влошка бр. 02030009?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за пружање на финансиски и други услуги ДИНЕРС КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ - МАК Финдел Ентерпрајс и др. ДОО Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 20, Скопје.

Дејности: 22.13, 55.1, 55.11, 60.23, 60.24, 63.30, 65.12/3, 65.2, 65.23, 70.31, 71.10, 72.60, 74.14, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.05.

Во правниот промет Друштвото за пружање на финансиски и други услуги ДИНЕРС КЛУБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ МАК Финдел Ентерпрајс и др. ДОО Скопје, ул. "Мито Хаџивасилев Јасмин" бр. 20, Скопје застапува во свое име и за своја сметка.

Друштвото во внатрешниот промет ќе го застапува Божидар Јанковски - управител со неограничени овластувања.

Друштвото во надворешниот промет ќе го застапува Божидар Јанковски.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9363/99. (28606)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 13544/99, на регистарска влошка бр. 02031743?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги РЕМЗИ-ЛЕОН Фериде ДООЕЛ експорт-импорт, ул. "Метохиска" бр. 58, Скопје.

Дејности: 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 29.40, 20.40, 20.52, 21.21, 21.23, 25.22, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.34, 51.35, 51.37,

51.39, 51.42, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.24, 63.21, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.20, 70.31, 74.20/2, 74.40, 74.84, 93.01, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнациони работи со странство, малограничен промет со соседните земји, застапување на странски фирми.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице за застапување на друштвото во внатрешен и надворешен трговски промет е Фериде Мемети, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 13544/99. (28607)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 9015/99, на регистарска влошка бр. 02032301?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, промет на сметачка опрема и информатички инженеринг МАКОМП ДОО увоз-извоз - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 127.

Усогласување на Претпријатието во приватна сопственост за производство, промет и увоз-извоз на сметачка опрема и информатички инженеринг "МАКОМП" ДОО, Скопје, и новата фирма гласи: Друштво за производство, промет на сметачка опрема и информатички инженеринг МАКОМП ДОО увоз-извоз - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 127, скратено име: МАКОМП ДОО увоз-извоз, Скопје.

Дејности: ГЈ, 30, 30.0, 30.01, 30.02, 31.2, 31.20, 31.3, 31.30, 31.6, 31.61, 31.62, 32, 32.1, 32.10, 32.2, 32.20, 32.3, 32.30, 33, 33.1, 33.10, 33.10/1, 33.10/2, 33.2, 33.20, 33.3, 33.30, 33.4, 33.40, 33.5, 33.50, Г, 45, 45.1, 45.11, 45.12, 45.2, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.5, 45.50, 51, 51.1, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.3, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.4, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.6, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7, 51.70, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, И, 70, 70.1, 70.11, 70.12, 70.2, 70.20, 70.3, 70.31, 70.32, 72, 72.1, 72.10, 72.2, 72.20, 72.13, 72.30, 72.4, 72.40, 72.5, 72.50, 72.6, 72.60, 74, 74.2, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.8, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, комисиона продажба, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, реекспорт, консигнациона продажба, малограничен промет со соседните земји: СР Југославија, Албанија, Грција, Бугарија.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и на своја сметка.

Друштвото за обврските во правниот промет со трети лица одговара до висината на основачкиот влог.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Михајло Младенов - управител без ограничување.

Основачи: Мешовито претпријатие за производство на сметачка опрема и информатички инженеринг "Информатика" делничко друштво, ул. "Јеврејска -

24", Белград, Република Србија, СРЈ, - како странски вложувач, Михајло Младенов, Симеон Русјаков, Андреја Славковски, Новак Ангеловски, Звонко Николовски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 9015/99. (28608)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11546/99, на регистарска влошка бр. 02028558?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за инженеринг, производство, промет на стоки и услуги ПА-МЕР Христо ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Никола Паранунов" ДТЦ Карпош 4 бр. 3 л. 51/2.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 20.10/1, 20.10/2, 20.30, 20.40, 20.51, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 55.11, 55.12, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.12, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.82, 74.83, 74.84, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување, шпедиција, реекспорт, консигнација, претставување, превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Во правниот промет со трети лица ПА-МЕР ДОО експорт-импорт Скопје, настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сиот свој имот.

Лицето за застапување во внатрешниот промет е Христо Шалев - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11546/99. (28609)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15586/1999, на регистарска влошка бр. 02-030032?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието во Друштво за производство, промет и услуги "КОПИТЕХНА" Ванчо ДООЕЛ Скопје, ул. "Црвена Вода" бр. 12, Скопје.

Друштвото е основано-усогласено со Изјава за основање на друштво со ограничена одговорност од страна на едно лице од 16.06.1999 година донесена од страна на единствениот содружник-основачот Ванчо Павлички од Скопје, согласно ЗТД.

Дејности: 22.22, 22.23, 24.12, 24.30, 24.64, 24.66, 29.56, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 33.40, 36.63, 37.10, 37.20, 50.30/2, 51.14, 51.17, 51.18, 51.19, 51.22, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 60.24, 63.30, 63.40, 71.53, 72.50, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во областа на прометот со стоки и услуги, консигнациона продажба, реекспорт, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица, друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со свој имот.

Жаклина Павличик е управител, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15586/1999. (28610)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 15569/99, на регистарска влошка бр. 02-0294787-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги "ДАНГЛИА" Дашмир ДООЕЛ експорт импорт, с. Г. Речица, Тетово.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 76.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.11, 26.63, 26.64, 22.33.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Дашмир Селами од с. Г. Речица-Тетово и како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 15569/99. (28611)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16322/99, на регистарска влошка бр. 02-0301497-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворање на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги "ЕУРО-ЛЕСНИНА" Нухи ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 68.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11.

Надворешно работење: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседните земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Нухи Мустафи од Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 68 како лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16322/99. (28612)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16958/99, на регистарска влошка бр. 02-0300637-4-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Акционерското друштво за градежништво и инженеринг, производство и промет "ГРАДИНГ" - Скопје, бул. "ЈНА" 15, Скопје.

Фирма и седиште: Акционерско друштво за градежништво и инженеринг, производство и промет "ГРАДИНГ" Скопје, бул. "ЈНА" 15 Скопје, усогласено со ЗТД врз основа на статут бр. 03-243 од 29.12.1999 година и обезбедена е основната главница во висина на законскиот минимум.

Назив на основачи: Акционери иматели на обични акции 20.809.690,00 ден; Фонд за ПИО на РМ 855.764,50 ден.

Агенција за трансформација 4.849.261,50 ден.

Дејности: 20.40, 25.22, 28.11, 28.12, 45.1, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.3, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.4, 45.41, 45.42, 45.43.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.30, 50.30/1, 50.30/3, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.72, 52.72/2, 55.23, 55.51, 63.2, 63.40, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5.

Дејности од надворешнотрговскиот промет: изработка на експертизи и студии, инвестициони програми, просторни и урбанистички планови и проекти, идејни, главни и детални проекти и инвестиционотехничка документација, лицитациони елаборати (тендерска документација) и друга инвестициона документација за објекти и работи, изведување на градежни, градежнозанаетчиски, рударски, хидротехнички и други слични работи на внатрешно уредување и декорација, изведување на монтажи, демонтажи и инсталациони работи и работи на одржување ремонт на индустриски и други постројки, организација на изведба на комплетни објекти, инженеринг, изведувачки инженеринг и консалтинг инженеринг, стручнотехнички надзор на изведувањето на инвестициони работи во странство и на изградбата на инвестициони објекти, давање стручна помош, односно консултански услуги во текот на изградбата и во работите на изградените објекти, одржување и ремонт на изградени објекти и испитување на опрема, други работи на изведување на инвестициони работи во странство, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународна шпедиција, посредништво, вршење комисиони работи во областа на прометот на стоки и сообраќај и сл., малограничен промет со соседните земји и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Слободан Нововиќ - председател на Управен одбор со неограничени овластувања, лице овластено за застапување во надворешнотрговскиот промет Слободан Нововиќ со неограничени овластувања. Траење на друштвото - неограничено, статут усвоен на 29.12.1999 година; Вид на акции: обични акции.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16958/99. (28613)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8851/99, на регистарска влошка бр. 02-0251117-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за сервисирање, производство и трговија "ЛТХ, ЛТХ" и други, ДОО извоз-увоз Скопје, ул. "Георѓи Димитров" 10.

Дејности: 29.23, 29.71, 36.12, 45.31, 45.32, 45.33, 51.18, 15.19, 51.31, 51.32, 51.33, 51.43, 51.56, 51.57, 52.11, 52.12, 52.45, 52.48, 52.72/1, 55.30, 71.34, 74.20/3, 74.30, 74.84.

Друштвото го застапува Љубомир ХаџиПецов управител без ограничување.

Дејности во надворешен промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот за стоки и услуги, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Основачи на друштвото се: "ЛТХ од Шкофија Лока РС ХаџиПецов Љубомир од РМ, Орански Петар од РМ, Буховски Слободан, Стефановска Илка од РМ, Ставревски Љупчо од РМ.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8851/99. (28614)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16792/99, на регистарска влошка бр. 02-0321447-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги "МАНЕКО" увоз-извоз Орхидеја ДООЕЛ Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 151/65.

Основач: Огњановска Орхидеја од Скопје.

Дејности: 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 45.21, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 80.42.

Дејности во надворешнотрговскиот промет се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во надворешнотрговскиот промет, консигнација, комисиона продажба и реекспорт, меѓународна шпедиција и транспорт, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и Југославија.

Друштвото во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со свој имот и средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е: Огњановска Орхидеја, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16792/99. (28615)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 11859/99, на регистарска влошка бр. 02-0296867-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за производство, трговија, услуги и градежништво "ЕМО-ВОДНО" Борис ДООЕЛ Скопје, ул. Славејко Арсов" бр. 17-6.

Фирмата на ТД гласи: Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво "ЕМО-ВОДНО" Борис ДООЕЛ Скопје.

Содружник на Друштвото е: Борис Јовановски од Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 17-6.

Седиште на ТД е во Скопје, ул. "Славејко Арсов" бр. 17-6.

Претпријатието "ЕМО-ВОДНО" ДОО Скопје со рег. влошка 1-67775-0-0-0 е усогласен во Друштво согласно ЗТД со Изјава од 30.06.1999 година.

Дејности на ТД се: 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 28.21, 28.40, 28.52, 28.75, 29.71, 29.72, 31.10, 31.20, 31.40, 31.61, 31.62, 36.63, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.42/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.30, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 74.20/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки, лица и шпедиција, угостителски и туристички услуги, реекспорт, посредување и застапување на прометот со стоки и услуги, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка, за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител и застапник на ТД во надворешен промет е Борис Јовановски - управител без ограничување во овластувањата.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 11859/99. (28616)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 7851/99, на регистарска влошка бр. 02-0322937-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на ДОО на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало "МИКС-ТРЕНД" Зоран и Весна ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Саса 8" бр. 5.

Дејности во внатрешниот промет: 01.21, 01.23, 01.24, 15.11, 15.12, 15.13, 15.31, 15.32, 15.41, 15.89, 15.98/1, 15.98/2, 25.21, 25.22, 25.23, 27.51, 27.53, 27.54, 28.40, 28.73, 28.74, 34.30, 36.12, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 52.21, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.15, 51.19, 51.21, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35,

51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.72, 55.11, 55.12, 55.30, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.23, 67.13, 70.31, 71.32, 74.84.

Дејности во надворешниот промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, реекспорт, консигнација, застапување на странски фирми, посредување и застапување во областа на прометот на стоки и услуги, консалтинг услуги, шпедиција и граничен промет со соседни и други земји.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Во внатрешниот и надворешниот промет друштвото ќе го застапува и престапува Зоран Соколовски - управител без ограничување.

Зоран Соколовски пристапува како основач, а Весна Соколовска се брише како управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 7851/99. (28617)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 10078/99, на регистарска влошка бр. 02-0321467-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштвото за производство, трговија, транспорт, туризам, угостителство и услуги "КИКО КОМПАНИ 95" Младен ДООЕЛ експорт-импорт, с. Маврово, Маврови Анови.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.32, 15.41, 15.51, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 16.00/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.54/2, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 19.10, 19.20, 20.10/1, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 24.16, 24.51, 24.52, 25.13, 25.22, 25.23, 25.24, 26.13/1, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 51.13, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 53.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.32, 74.20/3, 74.84, 85.20, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен превоз на патници, застапување и посредување во надворешниот промет, комисионо и консигнационо работење, туристички и угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е лицето Младен Спасески управител, без ограничување.

Единствен содружник: Младен Спасески од с. Маврово, Маврови Анови.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 10078/99. (28618)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 16434/99, на регистарска влошка бр. 02-0291647-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар Друштвото за внатрешна и надворешна трговија, угостителство и туризам "АГИМ-КОМЕРЦ" Башким, ДООЕЛ, експорт-импорт Скопје, ул. "Струмичка" бр. 12-2/6.

Башким Муслија од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 12-2/6.

01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 11.20, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.84, 15.82/2, 15.81/2, 15.81/1, 15.82/1, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.98, 15.98/2, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 26.40, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.82/2, 28.40, 28.51, 28.52, 28.71, 28.72, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.21, 36.22, 45.11, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 71.10, 71.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.11, 70.20, 70.31, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.30, 72.40, 74.12, 74.13, 74.20/2, 74.20/3, 74.84, 72.60, 90.00, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, меѓународен транспорт на патници, посредување, застапување, консигнација, малограничен промет со сите соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот.

Управител на друштвото е: Башким Муслија - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 16434/99. (28619)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 6389/99, на регистарска влошка бр. 02-0172847-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето согласно ЗТД на Друштвото за производство, трговија и услуги "КОПЕКС-Ф" Рада ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Кемал Ататурк" бб.

Дејности: 15.51, 15.52, 15.88, 15.89, 15.98/2, 15.98/1, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.27, 52.63, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.43, 52.45, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.11, 50.10, 50.41/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.22, 50.30, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.70, 51.45, 51.61, 51.62, 51.63, 51.52, 51.57, 55.51, 55.52, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 63.30, 63.40, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.83, 70.31, 45.31, 45.33, 45.34, 45.22, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45.

Надворешнотрговски промет: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, реекспорт, консигнација.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Рада Краљевска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 6389/99. (28620)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 8973/99, на регистарска вложка бр. 02-0246077-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на Друштвото за производство, услуги и трговија "СИВАС КОМЕРЦ" Ацо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 22/26.

Основач на друштвото е лицето Ицовски Ацо од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 22/26.

Друштвото ќе ги врши следните дејности: 14.11, 14.21, 15.21/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.22, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.66, 26.70, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 55.11, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 74.12, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 93.02, 93.05.

Друштвото ќе работи во свое име и за своја сметка, а за обврските на трети лица во правниот промет ќе одговара со целокупниот имот на друштвото.

За управител на друштвото се именува лицето Ицовски Ацо од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 8973/99. (28621)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАФАНИ И ФОНДАЦИИ

Се утврдува дека програмата и статутот на здружението на граѓани "Здружение на србите во Македонија" со седиште во Скопје со својство на правно лице од 31.01.1994 година се во согласност со Законот за здруженија на граѓани и фондации.

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд Скопје I - Скопје под рег.бр. 929 се запишува здружението на граѓани "Здружение на србите во Македонија" со седиште во Скопје на ул. "Тодор Паноски" бр. 4/1-10, кое го застапува неговиот претседател Вуковик Слободан од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. Зг.бр. 165/98 од 24.11.2000 година. (47074)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение III. Рег.зг.бр. 57/2000 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се уважува предлогот на Македонско алголошко друштво Скопје, па се одобрува упис во регистарот на

здруженија на граѓани и фондации на Македонското алголошко друштво со скрататен назив МАД Скопје, со седиште во Природно математичкиот факултет Институт за биологија Гази Баба бб, Скопје.

Дејноста на Македонското алголошко друштво - МАД е: изработка на елаборати, програми, планови, проекти за свои потреби и други објекти, организирање на предавања, излети и работилници, конгреси, симпозиуми и други слични собири, обука и едукација и тоа развивање на љубов кон науката, еколошката свест за ладење, за ставање под заштита со закон на определени видови алги, формирање на научни збирки, издавачка дејност, поттикнување и организирање на студентите геолози за научна истражувачка работа и информирање на јавноста за резултатите и постигнувањето од неговата работа.

Со денот на запишувањето во регистарот Македонско алголошко друштво - МАД Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. Рег.зг.бр. 57/2000. (47114)

Се запишува Мултиетничко и невладино женско здружение "Линда" со седиште во Куманово, ул. "Карл Маркс" бр. 60, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Куманово под рег.бр. 173.

Основни цели и задачи, како и начин и облици на дејствување на Мултиетничко и невладино женско здружение "Линда" од Куманово се насочени кон омасовување на членството и создавање на една појака и потрајна асоцијација на граѓани, едукација и еманципација на жената, подигање на свеста на жената за секојдневниот живот и проблеми, зачувување на угледот и достоинството на жената, организирање на разни курсеви за компјутери и други занаетчиски курсеви, а се со цел подобрување на положбата на жената, запознавање на жената со разни заразни болести, здрава исхрана на деца преку организирање на разни семинари, подигање на еколошката свест кај жената, создавање на можности за соработка со други здруженија како во земјата така и во странство.

Мултиетничко и невладино женско здружение "Линда" од Куманово, ул. "Карл Маркс" бр. 60.

Мултиетничко и невладино женско здружение "Линда" од Куманово се здобива со својство на правно лице со денот на запишувањето во регистарот на 22.11.2000 година.

Од Основниот суд во Куманово. (45108)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Ресен под Рег.згф.бр. 13/2000 се запишува Здружение на граѓани со назив "Такси - возач" од Ресен.

Здружението има за цел негување, омасовување и развој на услужната дејност на такси превозот, унапредување на дејноста преку заеднички средби и активности, подобрување на условите за вршење на дејноста во општината и заштита на интересите на членството - такси возачите.

Седиштето на здружението се наоѓа во Ресен на ул. "Мите Богоевски" бб.

Лице овластено за застапување на здружението е Димитрија Шентевски од с. Избишта, претседател на друштвото.

Од Основниот суд во Ресен. (45109)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 14/2000 од 02.11.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани што се води во овој суд Општинската организација "Црвен крст" од Валандово.

Ова здружение има својство на правно лице согласно член 6 од Законот за Црвен крст на РМ и продолжува со работа.

Име на субјектот: Општинска организација на "Црвен крст" од Валандово.

Седиште на субјектот: ул. "Иво Лола Рибар" бб во Валандово.

Цели и задачи на субјектот: Чување и унапредување на здравјето и здравствената култура на населението и развој и унапредување на крводарителството, заштита на човековата средина и развивање на активности за спасување на вода и на планина, учествување во обезбедување на социјална сигурност и развивање на меѓусебна солидарност меѓу граѓаните, ублажување и отстранување на последиците од масовно-елементарни и други несреќи или вооружени судири, воспоставување и развивање на соработка, солидарност и рамноправност меѓу народите во духот на меѓународното почитување и разбирање и воспоставување и чување на мирот меѓу народите во духот на хуманоста и солидарноста и друго.

Лице овластено за застапување: Васил Тасев од Валандово.

Од Основниот суд во Гевгелија. (45110)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 15/2000 од 31.10.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани што се води во овој суд Општинската организација "Црвен крст" од Гевгелија.

Ова здружение има својство на правно лице согласно член 6 од Законот за Црвен крст на РМ и продолжува со работа.

Име на субјектот: Општинска организација на "Црвен крст" од Гевгелија.

Седиште на субјектот: ул. "Мирче Ацев" бр. 2 во Гевгелија.

Цели и задачи на субјектот: Чување и унапредување на здравјето и здравствената култура на населението и развој и унапредување на крводарителството, заштита на човековата средина и развивање на активности за спасување на води и на планини, учествување во обезбедување на социјална сигурност и развивање на меѓусебна солидарност меѓу граѓаните, ублажување и отстранување на последиците од масовно-елементарни и други несреќи или вооружени судири, воспоставување и развивање на соработка, солидарност и рамноправност меѓу народите во духот на меѓународното почитување и разбирање и воспоставување и чување на мирот меѓу народите во духот на хуманоста и солидарноста и друго.

Лице овластено за застапување: Мите Вегов од Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија. (45111)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг.бр. 19/2000 од 31.10.2000 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани што се води во овој суд Фудбалски клуб "Тиса" од с. Чалакли, Валандово.

Име на субјектот: Фудбалски клуб "Тиса" од с. Чалакли, Валандово.

Седиште на субјектот: с. Чалакли, Валандово.

Цели и задачи на субјектот: Омасовување и развој на фудбалскиот спорт особено помладите категории како кадети, кадетки, младинци, младинки, сениори, сениорки, учество на клубот во организиран систем на натпревари кои ги организираат општинските сојузи, регионалните и повисоките квалитетни лиги и меѓународни натпревари од официјален и пријателски натпревар и друго.

Лице овластено за застапување: Мехмед Селманов од с. Чалакли.

Од Основниот суд во Гевгелија. (45112)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 14 за 1999 година Здружението на граѓани под името Еколошко друштво "Здравец" - Берово, кое е основано заради поттикнување и развивање на еколошката свест, разрешување на проблемите од еколошката природа и заради зачувување и унапредување на животната средина и природата и развивање на еколошката култура кај населението.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Берово, а неговото седиште се наоѓа на ул. "Маршал Тито" бб во Берово.

Од Основниот суд во Берово. (45154)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 37/2000 се запишува Здружение на граѓани Хуманитарно друштво "Терра Амика" од Гостивар со седиште на ул. "Седек Костоски" бр. 1, застапено преку претседателот на хуманитарното друштво Флорентина Халими од Гостивар како по актот за основање од 13.11.2000 година.

Работата и активностите на здружението во прв ред е хуманитарниот придонес и помагање првенствено за сиромашни лица, и фамилии како и запустени деца и лица, бездомници, стари и болни лица со загрозен социјален третман, на ученици и студенти, помагање на други хуманитарни друштва и организации воедно и соработка со нив воедно и соработка и помагање на културно уметнички и спортски друштва и организации, како и низа други активности од хуманитарен карактер.

Од Основниот суд во Гостивар. (45139)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под Рег.бр. 36/2000 се запишува Здружение на корисници на вода за наводнување од ХМС "Гостиварско поле" ЗГ-1 с. Чајле, застапено од претседателот на здружението Газменд Јашари кој живее во с. Чајле како по одлуката од 21.07.2000 година.

Работата и активностите на здружението како и цел на програмата на здружението е водата за наводнување порационално да се користи, да се дистрибуира од дистрибутивната мрежа како по договорот за трансфер со водостопанското претпријатие, намалување на трошоците за наводнување (водниот надоместок) и подобрување на ефикасноста на наводнувањето за потребите на здружението и неговите членови како и во се друго, како по член 7 од Статутот на здружението и се друго што е во интерес на граѓаните, земјоделците во однос на наводнувањето и здружението.

Од Основниот суд во Гостивар. (45140)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар под рег.бр. 38 се запишува Здружение на граѓани Еколошко друштво "Јахорка" с. Форино - општина Чегране со седиште во с. Форино, кое го застапува неговиот претседател Ристеми Газменд од с. Форино.

Работата и активностите на Здружението ќе се однесуваат во остварување на цели и задачи од областа на екологијата, заштита на животната средина и вклучување на младите во спроведување на тие цели и задачи како и остварување на други хумани цели во таа насока.

Од Основниот суд во Гостивар. (47072)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под реден број 38 за 2000 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Цудо клуб "Прилеп" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на клубот се: ширење и популаризација на цудо спортот, запознавање со цудо техниките, воспитување и изградување на членовите, подобрување на физичките способности и постигнување на високи спортски резултати, афирмација на Република Македонија преку спортот и друго.

Седиштето на Цудо клубот "Прилеп" е во Прилеп, ул. "Орде Чопела" бр. 8.

Лица овластени за застапување и претставување на клубот се Марјан Котески од Прилеп, ул. "Геминиска" бр. 45, претседател, и Драган Шеќероски од Прилеп, ул. "Орде Чопела" бр. 8.

Од Основниот суд во Прилеп. (45398)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации пор реден број 39 за 2000 година се врши упис на основање на здруженија на граѓани со име Регионален сојуз на земјоделци "Клас" од Прилеп.

Како основни цели и задачи на здружението се: развој и подобрување на работните и животните односи на земјоделците, учество во креирањето на аграрната политика, даночната и кредитната политика, обезбедување на средства во буџетот за откуп на пазарните вишоци на земјоделски производи, регреси и премии, унапредување на земјоделското производство, заштита на обработливото земјиште, правна сигурност на имотот на земјоделците, укинување на данокот на средствата за работа на земјоделскиот развој на задругарството, усовршување и планско насочено производство и други цели и задачи.

Седиштето на здружението е во Прилеп.

Лица овластени за застапување и претставување на здружението се Петре Стојкоски - претседател и Симон Јанчески - потпретседател.

Од Основниот суд во Прилеп. (45418)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Кавадарци под реден број Рег.бр.8/2000 за 2000 година се запишува здружение под име: Здружение на земјоделците "Тиквеш" Кавадарци, кое ќе се залага за: организирање на предавања, семинари, курсеви, натпревари и учество на соодветни собири и други манифестации во општината, Република Македонија и надвор од неа, остварување и изготвување на единствената политика на аграрци во општината, државата и надвор од неа, запознавање на членовите за воведување на најнови сорти на култури, современи методи на производство, промена на најновите агротехнички мерки на најсовремената механизација за унапредување на земјоделското производство, единствено деловно информирање на членовите за податоците од домашната и светската економија, за развојни проекти, актуелни специјализирани информации од кредитната и монетарната, даночната и царинската политика и пазар, како и за извозно - увозните можности и друго.

Седиштето на здружението се наоѓа во Кавадарци на ул. "Моша Пијаде" бб.

Од Основниот суд во Кавадарци. (45796)

Основниот суд во Кратово со решение ЗГ.бр. 7/2000 го запиша Здружението на родители и деца заболени од церебрална парализа со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 92/17 во Кратово.

Цели: Цели и задачи на здружението е да се остваруваат преку реализација на својата програма за работа: да открива и вклучува во своите редови лица заболени од церебрална парализа и нивните родители, да дава помош на заболени лица, да предлага мерки на надлежните органи, да води евиденција и прибира податоци, да помага во обезбедувањето на лекарства, ортопедски помагала и други потребни средства за

своите членови, да организира одмор, закрепнување и рекреација на членовите, да организира учество на советување, семинари и слично, а ќе го застапува Коцевска Славица од Кратово.

Од Основниот суд во Кратово. (47073)

ЛИКВИДАЦИИ - I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 766/2000 од 06.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Приватно, трговско претпријатието "И М" експорт-импорт од Скопје, ул. "Горе Горевски" бр. 23 а, со жиро сметка 40100-601-330182.

За ликвидатор се определува лицето Трајановски Гошо од Скопје, ул. "Горе Горевски" бр. 23 а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47078)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 643/2000 од 05.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Трговско друштво за транспорт, трговија и услуги "АЛКО ТРАНС" Рагми ДОО експорт-импорт од Скопје, ул. "Томе Арсовски" бр. 46, со жиро сметка 40100-601-380274.

За ликвидатор се определува лицето Марија Илиева дипл.правник од Скопје, ул. "Ленинова" бр. 14, тел. 130-317.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47065)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 500/2000 од 07.09.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за производство, промет и услуги "ВОЛОС" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "Рудо" бр. 39, со жиро сметка 40100-601-359116.

За ликвидатор се определува лицето Никола Чивчиристов од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 88/2-2.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47057)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 819/2000 од 15.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Монтажно инсталатерска услужна задруга "ГРЕЕЊЕ" ЦО од Скопје, ул. "9" бр. 20, Сарај, со жиро сметка 40120-601-1926.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величоски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47036)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 855/2000 од 24.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за производство, промет и услуги "В и Б" увоз-извоз од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 54 а, со жиро сметка 40100-601-223743.

За ликвидатор се определува лицето Драган Величкоски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а, тел. 454-154.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47035)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 867/2000 од 30.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за производство, промет и услуги "ГЛИМЕКС" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Карпошево Востание" бр. 8-1/8, со жиро сметка 40120-601-275343.

За ликвидатор се определува лицето Здравко Јаквлевски од Скопје, ул. "Карпошево Востание" бр. 8-1/8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47028)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 465/99 од 30.11.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за инженеринг, трговија и финансиско работење "МАНЗА" експорт-импорт д.о.о. од Скопје, ул. "Ацо Караманов" бр. 33, со жиро сметка 40120-601-343070.

За ликвидатор се определува лицето Стефковска Софија од Скопје, ул. "Ратко Митровиќ" бр. 81.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (46999)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 810/2000 од 27.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Производно, трговско и услужно претпријатие "МИНХЕН" д.о.о. експорт-импорт од Тетово, ул. "Ленин" бр. 2, со жиро сметка 41500-601-61598.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47160)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 793/2000 од 24.10.2000 година е отворена ликвидациона постапка над Претпријатие за производство, трговија, угостителство и услуги "ТРОМБУС" ДОО увоз-извоз од Тетово, ул. "А. Ристевски" бр. 12, со жиро сметка 41500-601-54149.

За ликвидатор се определува лицето Симјановска Тања од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47161)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 1488/2000 од 08.12.2000 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за трговија на големо и мало "МИКЕЛИС МАК" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 20, со жиро сметка 40100-601-124463 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (47037)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 684727/95, издаден од УВР - Скопје на име Бајалска Маја, бул. "АСНОМ" бр. 36/1-6, Скопје. (47085)

Пасош бр. 981100/97, издаден од ОВР - Струга на име Насуфи Сефер, с. Велешта, Струга. (47091)

Пасош бр. 1205253/99, издаден од УВР - Скопје на име Јашарова Лиза, ул. "Г. Поп Христов" бр. 3/3-14, Скопје.

Пасош бр. 814518/95, издаден од УВР - Скопје на име Решид Личина, с. Којлија, Скопје. (47116)

Пасош бр. 1106722/98, издаден од УВР - Скопје на име Кузмановски Крсте, ул. "Н. Паранунов" бр. 3/17, Скопје.

Пасош бр. 215069, издаден од ГУВР - Скопје на име Милосковски Никола, ул. "Славејко Арсов" бр. 21, Скопје. (47125)

Пасош бр. 1390426, издаден од УВР - Охрид на име Мустафа Енис, ул. "7-ми Ноември" бр. 248, Охрид. (47127)

Пасош бр. 1263797, издаден од УВР - Охрид на име Мустафа Кевни, ул. "7-ми Ноември" бр. 248, Охрид. (47130)

Пасош бр. 1390425, издаден од УВР - Охрид на име Мустафа Едис, ул. "7-ми Ноември" бр. 248, Охрид. (47131)

Пасош бр. 1220699, издаден од УВР - Охрид на име Мустафа Нација, ул. "7-ми Ноември" бр. 248, Охрид. (47129)

Пасош бр. 1335267, издаден од УВР - Струмица на име Стојчева Диана, с. Ново Коњарево бр. 112, Струмица.

Пасош бр. 508737 на име Рушид Мустафа, с. Курфалија, Штип. (36998)

Чекови од бр. 01354437 до 01354442, од тековна сметка бр. 1392-47 на име Стојановска Весна, ул. "Партизанска" бр. 2/25, Неготино. (47087)

Чекови бр. 0020003741557 од бр. 0030004826203 до 0030004826206 и бр. 0040004358521, од тековна сметка бр. 02388629, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Павличковски Петко, Скопје. (47126)

Работна книшка на име Зацариев Саве, с. Полари, Кочани. (47089)

Работна книшка на име Емил Стефанов, ул. "И. Алексков" бр. 19, Радовиш. (47092)

Работна книшка на име Василка Назиковска, ул. "Прилепска" бр. 57/6, Битола. (47097)

Работна книшка на име Фазли Насер, с. Кондово, Скопје. (47105)

Работна книшка на име Фазли Ремзи, с. Кондово, Скопје. (47106)

Работна книшка на име Димитар Михајлов, Скопје.

Работна книшка на име Маринковиќ Корнелија, Скопје. (47109)

Работна книшка на име Василев Владислав, Скопје.

Работна книшка на име Митревски Драган, Скопје.

Работна книшка на име Смилеска Јорданка, Скопје.

Воена книшка на име Цветков Горан, с. Манастирец, Кавадарци. (47095)

Свидетелство на име Далиопов Сејди, ул. "Јордан Пучков" бр. 17, Велес. (47086)

Свидетелство за 8 одделение на име Елпиде Салиева, ул. "Љупчо Сантов" бр. 39, Кочани. (47088)

Свидетелство за 8 одделение на име Даути Ануша, с. Шум, Струга. (47090)

Свидетелство на име Есма Реџеџи, с. Водоврати, Велес. (47093)

Свидетелство за 8 одделение, издадено од ПОУ во с. Мелница на име Марина Алити Бајрам, с. Мелница, Велес. (47094)

Свидетелство на име Рисовски Благојчо, ул. "Маршал Тито" бр. 39, Делчево. (47096)

Свидетелство на име Ибоски Еџевит, с. Дебреште, Прилеп. (47098)

Свидетелство на име Џемаљи Авзи, Тетово. (47103)

Свидетелство на име Азири Бесим, Тетово. (47104)

Свидетелство и уверуние за ракувач на машини, издадени од ГМЦ "Ч. Ф. Даме" Скопје на име Фазли Насер, с. Кондово, Скопје. (47113)

Свидетелство за 8 одделение на име Каранфилова Снежана, с. Ораовица, Радовиш. (47133)

Здравствена легитимација на име Димоски Давор, с. Сиричино, Тетово. (47100)

Здравствена легитимација бр. 363/148342/02 на име Гафури Мерхиде, с. Доброште, Тетово. (47101)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14, став 1 и член 33 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии објавува

ПОВТОРЕН ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/00 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА) БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА ИНФОРМАТИЧКА ОПРЕМА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот повик е Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на улица "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на овој ограничени повик е прибирање документација за претходно утврдување на подобност (претквалификација), на понудувачите како можни носители на набавка, испорака и монтажа на:

- информатичка опрема (персонални сметачи и печатачи), од реномиран производител (brand name), според тендерска документација.

1.3. Повикот е јавен и отворен со право на учество на секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за производство и/или промет (на големо и мало), на информатичка опрема.

Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Министерството за финансии на РМ има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара понуда за извршување на набавката: набавка, испорака и монтажа на информатичка опрема од реномиран производител (brand name).

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПРИЈАВАТА

Заинтересираните понудувачи потребно е да достават документација согласно со член 35 од Законот за јавните набавки, за:

- 3.1. Техничко-технолошки бонитет;
- расположлива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- менаџерска способност;
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката.

3.2. Економско-финансиски бонитет издаден од Заводот за платен промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и Правилникот за дополнување на Правилникот за содржината на документот за бонитет "Службен весник на РМ" бр. 55/98);

- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавните набавки;

3.3. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај-Потврда од надлежен Основен суд);

3.4. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција-Уверение од надлежен Основен суд-оддел за прекршоци);

3.5. Извод од судска регистрација на дејноста (влошка 3 од Изводот и истовремено дејноста за производство и/или промет на големо и мало на информатичка опрема да биде заокружена);

3.6. Список на главни испораки на информатичка опрема во последните 3 (три) години со количините на испорачаната опрема и примачите;

3.7. Список на вклучени технички лица (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручноста за конфигурирање, инсталација, монтажа и одржување на понудената опрема (дипломи, сертификати и сл.);

3.8. Доказ (сертификати или добиени атести од домашни и меѓународни институти), дека целокупната понудена опрема е во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;

3.9. Понудувачот задолжително треба да достави примерок од овластувањето на производителот за опремата која ја нуди и заверен судски превод на македонски јазик од истото.

Целокупната потребната документација наведена во точката 3 треба да биде доставена на македонски јазик.

Сите барани документи наведени во точката 3 треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Рокот за доставување на документацијата изнесува 10 дена од денот на објавувањето на огласот на ограничениот повик (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

4.2. Документацијата и другите податоци кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок и кои нема да бидат изработени според барањата на овој повик како и оние кои кои ќе бидат несоодветно комплетирани нема да бидат разгледувани.

4.3. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен коверт, кој во горниот лев агол треба да носи ознака "не отворај", како и бројот на овој ограничени повик. Ковертите не треба да содржат никакви ознаки со кои би можеле да се идентификуваат понудувачите.

4.4. Документацијата и другите податоци, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15 часот секој работен ден).

Дополнителни информации на ☎ 106 -114 и 106 -110.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

**ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 17-6072/27
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)
СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик: Министерство за одбрана ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

2. Предмет на јавната набавка: прибирање на документација за претходно утврдување на подобноста на понудувачите како можни носители за набавка на:

2.1. Концентрати за товење на свињи и јуниња.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно Законот за јавните набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Заинтересираните понудувачи потребно е да ја достават следната придружна документација во оригинални примероци или заверени копии кај нотар и тоа:

- техничко-технолошки бонитет,
- економско финансиски бонитет,
- расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката,
- менаџерски способности,
- искуство и стручен кадар за извршување на набавката,

- нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен судски орган,

- документ за регистрација за вршење на нивната дејност.

2. Понудувачите кои ќе се квалификуваат по Ограничениот повик (до кои ќе се достави писмено барање за поднесување понуда), задолжително треба заедно со понудата да дадат гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција, во вредност од 10% од вкупната вредност на набавката.

III. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата за Ограничениот повик да се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај", како и бројот на Ограничениот повик. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува понудувачот.

2. Документацијата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта, преку архивата во Министерството за одбрана најдоцна до 10. 01. 2001 година или на денот на јавното отворање.

3. Јавното отворање на документацијата ќе се изврши на ден 11. 01. 2001 година, со почеток во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

Претставниците на понудувачот на денот на јавното отворање се должни на Комисијата за јавни набавки да ѝ предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

4. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и онаа која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, нема да се разгледува.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/282-384.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
3302. Закон за изменување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2000 година.....	5623
3303. Закон за изменување и дополнување на Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори и за преземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија, во Стопанска банка АД Скопје.....	5623
3304. Закон за изменување и дополнување на Законот за начинот и постапката на исплатување на депонираните девизни влогови на граѓаните по кои гарант е Република Македонија.....	5624
3305. Решение за разрешување и именување член на Одборот за акредитација на високото образование.....	5624
3306. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на Македонскиот народен театар - Скопје.....	5624
3307. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Народниот музеј - Велес.....	5625
3308. Решение за разрешување од должноста членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	5625
3309. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка - Скопје.....	5625
3310. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за економија.....	5625
3311. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за животна средина.....	5625
3312. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за животна средина.....	5626
3313. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за животна средина.....	5626
3314. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за здравство.....	5626
3315. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за здравство.....	5626
3316. Решение за разрешување од должноста директор на Монополската управа.....	5626
3317. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за економија.....	5626
3318. Решение за именување директор на Монополската управа.....	5626
3319. Решение за именување директор на Државниот завод за геодетски работи.....	5627
3320. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	5627
3321. Решение на Државниот завод за геодетски работи.....	5627

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Марија Лењохин.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.